



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

СТРАТЕШКИ ПЛАН

2021 - 2023 година

Почитувани,

Со Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи за 2021-2023 година, продолжуваат да се реализираат нашите заложби за создавање подобри услови за функционирање на полицијата, како и транспарентно, отчетно работење и јакнење на довербата кај граѓаните.

Во овој документ продолжуваме со реализација на стратешката определба за создавање подобри услови за работа на сите вработени во министерството, изградба и реновирање на полициски објекти и обезбедување материјално-технички средства.

Исто така, во Стратешкиот план ќе се следи имплементацијата на четири стратегии (Стратегија за натамошен развој на капацитетите на криминалистичка техника на регионално и локално ниво 2020-2025, Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022, Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022 и Стратегијата за развој на Центрот за обука 2020-2022), но и на новата Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023 година.



Дел од Стратешкиот план се проектите финансирани од Инструментот за претпристапна помош - ИПА и проектите што се реализираат во соработка со меѓународни институции и организации (FRONTEX, OSCE и др.) кои се наши долгогодишни партнери и поддржувачи на унапредување на работата на полицијата.

Свесни сме дека и во наредниот период не очекуваат предизвици, пред се условени од пандемијата Ковид - 19, но уверени сме дека вработените во Министерството за внатрешни работи максимално ќе се ангажираат за реализирање на планираните проекти и активности, бидејќи даваат значителен придонес за јакнење на капацитетите во борба против организиранот криминал и корупција, владеење на правото, како и професионализација и департизација на припадниците на полицијата.

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оливер Спасовски

СОДРЖИНА

1.1. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА.....	5
1.2. МИСИЈА	6
1.3. ВИЗИЈА	6
1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ.....	7
1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ	7
1.6. СТРУКТУРА	8
1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ	9
1.8. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ	9
1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА	10
1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА.....	18
1.11. ПРОГРАМИ	23
1.11.1 ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“	24
1.11.1.1. Потпрограма „Вклучување и комуникација со заедницата“.....	27
1.11.1.2. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“	28
1.11.1.3. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“.....	30
1.11.1.4. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника“.....	31
1.11.1.5. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“	32
1.11.1.6. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби“.....	33
1.11.2. ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“	35
1.11.2.1. Потпрограма: „Воведување систем за управување со документи“ (DMS).....	37
1.11.2.2. Потпрограма: „Управување со човечки ресурси“	38
1.11.2.3. Потпрограма: „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“.....	38
1.11.2.4. Потпрограма: „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“.....	39
1.11.2.5. Потпрограма: „Надградба на телекомуникациски и информатички ситем во МВР“	40
1.11.2.6. Потпрограма: „Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации“.....	42
1.11.2.7. Потпрограма: „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“.....	44
1.12. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ.....	44
1.13. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ.....	45
1.14. ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ.....	45
1.15. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ.....	45
1.16. РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН.....	46
1.17. РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА.....	46

1.1. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА

Во текот на 2020 година, Министерството за внатрешни работи функционираше во услови на пандемија од корона вирус Ковид-19, постоење на вонредна состојба на територијата на целата држава, а од почетокот на годината беше формирана Техничка влада и се преземаа активности за организирање и спроведување на предвремените парламентарни избори.

Ваквите состојби условија нови приоритети во работењето на министерството и ангажирање на значителен дел од ресурсите за практично спроведување на донесените Уредби со законска сила како и на мерките, препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширење на Ковид-19. Исто така, полицијата имаше значајна улога и за доследно спроведување на новиот Протокол за спроведување на изборната кампања на изборите, како и на Задолжителните препораки за здравствена заштита во текот на целокупниот процес на гласање.

Меѓутоа, и покрај вонредниот ангажман во делот на спречување на ширење на корона вирусот-Ковид 19 и спроведување на изборниот процес, оценка е дека Министерството за внатрешни работи оствари **високи степен на реализација на активностите**. Имено, од 65 планирани активности во 2020 година, се реализираа 41 активност, **односно 63% од планираното**, а како позначајни ги издвојуваме:

I. Во стратешката програма „Развој на полицијата“:

- изградбата на нова зграда за потребите на Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења;
- усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување;
- утврдени индикатори за идентификација на можни носители на терористички активности и нивно следење, како и индикатори за идентификација на можни цели на напад;
- подобрена материјално-техничката опременост на службите за безбедност на сообраќајот на патиштата;
- формирани и ставени во функција *Оперативни комуникациски центри во Секторите за внатрешни работи во Охрид и Струмица*, со што е финализиран проектот за формирање на Оперативни комуникациски центри во сите Сектори за внатрешни работи;

•реновирани се објектите во ПС на ОН Крива Паланка, полициската база „Ѓорче Петров“, касарната „Илинден“, каде воедно е изградено ново стрелиште за потребите на ЕСЗ и ЕБР, ПС Гевгелија, ПС Бит Пазар, РЦ за ГР-Југ Кавадарци, Аеродромска база-Петровец, а во завршна фаза е и реновирањето на објект на ОВР Кавадарци.

II. Во стратешката програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“:

- системска инсталација и конфигурација на опремата за ИКТ Центар;
- отпочнато е со развој на апликативни информатички решенија за полициското работење;
- инсталирани се новите индустриски клима уреди;
- преземени активности за изработка на два стратешки документи - Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023 година и Европска стратегија за интегрирано гранично управување;
- ставен во функција Инфо-шалтер во Одделението за управни работи-Скопје;
- формиран работен тим за акредитација на Центарот за обука;
- завршена надградба на материјално-техничките средства и опрема за физичка безбедност на класифицирани информации во Регистарот за безбедност на класифицирани информации;
- изработен е Етички кодекс за однесување на вработените во МВР.

Во однос на **активностите за кои во овој период не се отпочна со реализација на планираните мерки**, оценка е дека истото е последица на почитување на мерките и препораки за спречување на ширење на корона вирусот Ковид- 19.

1.2. МИСИЈА

Министерството за внатрешни работи, спроведувајќи ги законските надлежности се стреми кон висок степен на безбедност, сигурност, заштита на слободите и правата на граѓаните и подобрување на квалитетот на живеење во Република Северна Македонија.

1.3. ВИЗИЈА

Република Северна Македонија – Најбезбедна држава во регионот

1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ


Основни задачи на МВР се:

- остварување на системот на јавна безбедност;
- спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Северна Македонија;
- заштита на животот и личната сигурност и имотот на граѓаните;
- спречување на разгорување на национална, расна, верска омраза или нетрпеливост;
- спречување на вршење на кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела;
- заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот, законите и ратификувани меѓународни договори;
- одржување на јавниот ред и мир во државата.

1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ

Министерството за внатрешни работи е надлежно за: остварување на системот на јавна безбедност, спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот, заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза и нетрпеливост, спречување на вршење кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела, граѓански работи и други работи утврдени со овој и посебен Закон.

1.6. СТРУКТУРА



1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНОТ ВО СОСТАВ

МВР го сочинуваат организациски единици за потребите на министерството и орган во состав на министерството. Организациските единици за потребите на министерството се надлежни за вршење стручни работи во врска со вршењето на внатрешните работи, за потребите на целото министерство.

Орган во состав на МВР е Бирото за јавна безбедност (БЈБ), задолжено за извршување на полициските работи, под услови утврдени со Законот за полиција и друг закон. Со БЈБ раководи Директор кој по предлог на Министерот за внатрешни работи го именува Владата на Република Северна Македонија.

1.8. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ

Стратешки приоритети

- Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции;
- Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;
- Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;
- Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил;
- Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија”;
- Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите;
- Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;
- Воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност;
- Надградба на телекомуникацискиот и информатичкиот систем на МВР.

Приоритетни цели:

- Модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;
- Реконструкција на простории на задржување лица;
- Изградба на нов Прифатен Центар;
- Изградба на нов објект за Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења;
- Користење современи истражни методи за справување со организираниот и сериозниот криминал и корупцијата;
- Материјално-техничко опремување на Одделот за специјални полициски операции;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за развој на Центарот за обука 2020-2022;
- Изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023;
- Спроведување на Планот за јакнење на интегритетот на полициските службеници;
- Опремување на Центарот за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа;
- Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
- Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
- Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност.

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА

Бирото за јавна безбедност и организациските единици за потребите на министерството, во 2019 година, во рамки на програмите и потпрограмите во Стратешкиот план на МВР 2019-2021г., преземаа активности за остварување на приоритетите и приоритетните цели на МВР за 2019 година.

Во рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ постигнати се следниве резултати:

- ◆ Во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на понатамошна професионализација на БЈБ“:
 - за „Зајакнување на работата на полицијата со заедницата“, преку „Подобрување на функционирањето на Локалните совети за превенција“, одржани се 67 работни средби со градоначалници на општини, а одржани се и седници на Локалните совети за

превенција во скопските општини Бутел, Карпош и Шуто Оризари, како и во општините Валандово, Куманово, Липково, К.Паланка, Кратово, Старо Нагоричане, Битола, Делчево, М.Каменица, Пробиштип, Кочани, Дојран, Босилово, М.Брод, Пласница, Крушево, Гевгелија и Охрид. Формирани се три нови Локални совети за превенција во општините Брвеница, Св.Николе и Јегуновце;

- **за реализација на „Обука за дејствување во кризни состојби“**, спроведени се две работилници на тема „Справување со сериозни инциденти“ и тоа едната во Струга, на која присуствувале 12 полициски службеници (пет од СВР Охрид и седум од СВР Тетово), а другата во Велес, исто така со присуство на 12 полициски службеници (четири од СВР Велес и осум од СВР Штип);
- ◆ Во потпрограмата **„Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“**:
 - за **„Развивање на капацитетите за водење на криминалистички истражувања“**, активната **„Обезбедување пристап до бази на податоци на институции надвор од МВР (АКН, УЈП и др.)“** се спроведува во рамки на проектот IPA 2013 „Национална платформа за интероперабилност“, а задолжен за развој на апликативните решенија е надворешен правен субјект-Nextsense. Одржани се координативни состаноци со Царинската Управа, Агенција за вработување, Агенцијата за Катастар и Управа за Јавни приходи, при што, потпишан е Меморандум за соработка меѓу МВР и Агенција за вработување на Република Северна Македонија, со кој е овозможено МВР да користи 16 сервиси на Агенцијата. Исто така, потпишан е Договор за Користење на електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар на недвижности, преку директен пристап до апликацијата Е-Кат Шалтер преку користење на VPN мрежа, а во тек е изготвување Предлог-текст на Меморандум за соработка меѓу МВР и Министерството за труд и социјална политика. Покрај ова, инсталирано е апликативно решение во тест-продукциска фаза со одредени сервиси одобрени на Царинска Управа, Агенција за вработување и Министерството за труд и социјална политика. Како нови институции идентификувани се Фондот за здравствено осигурување, Пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија и Министерство за правда-Управа за матични книга, со кои се иницирани првични работни состаноци за отпочнување и реализација на активности со кои ќе се овозможи користење на нови веб-сервиси;
 - за **„Зајакнување на капацитетите на ОСОСК за криминалистички истражувања“** и тоа преку **„Зајакнување на капацитетите на Централната канцеларија за фалсификување пари“**, во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите на системот за борба против фалсификување на еврото“, реализирани се студиски посети во РАвстрија и СРГерманија. Исто така, експерти од Германската национална банка – „Бундес Банка“, одржаа четири работилници за

- полициски службеници од Одделот, а одржани се и повеќе состаноци со Народна Банка на РСМ;
- за **„Унапредување на службата за криминалистичка техника, согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во ОКТИВ“**, потпишан е Договор за градба (меѓу Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија и градежна фирма од Р.Албанија) и отпочнати се активности за изградба на новиот објект;
Исто така, во рамки на твининг проектот **„Понатамошно јакнење на капацитетите за истраги на место на настан“**, изработена е Стратегија за развој на капацитетите на КТ единици на регионално и локално ниво и Акциски план за спроведување, а во континуитет се спроведуваа стручни обуки (180 криминалистичко-технички работници од подрачните организациски единици на криминалистичка техника, се обучени за 12 Стандардни Оперативни Процедури, 19 КТ работници од подрачните организациски единици на криминалистичка техника и ОКТИВ за барањата од стандардот ИСО 17020, а 20 полициски службеници завршија меѓународна обука за обучувачи во областа на криминалистичка техника);
 - за **„Зголемување на капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните бази на податоци“**, во рамки на **„Проектот за поврзување на националната база за потраги по лица и возила со базите на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила“**, дефинирани се корисничките барања и процеси во насока на креирање на web-апликација за пребарување во националните потраги и ИНТЕРПОЛ, која ќе ја користат полициските службеници во МВР. Во насока на зголемување на капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните бази на податоци со кое се предвидува поврзување на националната база на податоци за потраги по лица со меѓународната база на ИНТЕРПОЛ, обезбедени се веб-сервиси од Генералниот Секретаријат на ИНТЕРПОЛ (за сега до ниво на тестни податоци). Во мај 2019 година, во МВР реализиран е состанок помеѓу претставници на НЦБ и ОИТ со претставник на ИПСГ надлежен за експанзија на системите на ИНТЕРПОЛ, при што била презентирана развојната фаза на нова веб-апликација за пребарување во националната база за потраги по лица, која во иднина по надминување на специфични технички пречки треба да ја пребарува и меѓународната база на ИНТЕРПОЛ;
 - за **„Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика (СККДФ)“**, преку **„Поврзување на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика со ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежа за користење на база за сексуална експлоатација на деца (INTERPOL Child Sexual Exploitation-ICSE), како и др. алатки на ИНТЕРПОЛ наменети за сузбивање на компјутерскиот криминал“**, дефинирани се потребните материјално-технички средства за поврзување (компјутери и компјутерска опрема) на СККДФ, а по добивање на согласност за финансиска поддршка од страна на Генералниот Секретаријат на ИНТЕРПОЛ (IPSG-redirected from INTERPOL Secrétariat Général), ќе се пристапи кон

процедурите во МВР за одобрување донации. Доделени се кориснички профили на вработени во Секторот и направено е успешно тестирање на конекцијата на Секторот со ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата;

- ◆ Во потпрограмата **„Јакнење на капацитетите во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“**, постигнати се следниве резултати:
 - во насока на **„Јакнење на капацитетите на СВР-та и ПС од општа и посебна надлежност“**, реновирани се објектите на СВР Битола, ПС ОН Кочани, ПС ОН Веница, ПС ОН Кратово, ПС ОН Валандово, ПО Камењане, ПО Арачиново, ПС ОН Гази Баба, на објектот во скопската населба Шуто Оризари (во кој ќе се смести ПО Шуто Оризари) и гаража во ЕБР-касарна „Ѓорче Петров“ и реконструкција на објекти/боксови за кучиња на Единицата за дресура на службени кучиња;
 - за **„Постигнување на стандардите утврдени со Правилникот за задржување на лица во ПС“**, целоно е завршена реконструкција на просториите за задржување во ПС ОН Пробиштип, ПС ОН Кичево и ПС ОН Куманово;
 - во рамки на **„Оперативен комуникациски центар“**, за **„Формирање на ЦИК по урнекот на ЕИК на ниво на СВР“**, спроведени се активности за воспоставување на ЦИК во СВР Штип, СВР Куманово и СВР Велес, при што набавени се и инсталирани неопходно потребните материјално- технички средства, определен е потребниот број извршители за работните задачи во ЦИК-те, спроведена е обука за користење на електронската апликација – Преглед на дневни настани со посебен акцент на начинот на постапување на полициските службеници во ЦИК по приемот на пријави од граѓани, за сите полициски службеници од дежурни служби и раководните работници во ПС за ОН, ПО и ПС за БПС. Со пренасочување на телефонските повици од бројот 192 во ЦИК при СВР Штип, СВР Велес и СВР Куманово, истите отпочнаа со функционирање. Набавени се и потребните компјутери за останатите ЦИК, а отпочнати се активности за ставање во функција и на ЦИК-от во СВР Охрид;
 - за **„Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“**, проектот **„Видео надзор на место за контрола на возила и возачи“** е целосно реализиран, при што набавени се 50-те мобилни камери/„body-camera“, кои се ставени во употреба во стручните служби за сообраќајни работи во СВР-Скопје;
 - во рамки на проектот **„Електронски записник од увид во сообраќајна незгода“**, набавени се 43 компјутери и креирани се кориснички налози за 421 полициски службеници, со цел имплементирање на проектот во сите организациски единици за контрола и регулирање на сообраќајот, односно службите кои вршат увиди на случени сообраќајни незгоди. Исто така, реализирани се осум обуки на полициски службеници од СВР Велес, Струмица, Штип, Охрид, Битола и Скопје и на истите се обучени 125 полициски службеници и истите треба да направат обука на полициските службеници кои вршат увид на

сообраќајни незгоди во нивните организациони единици, а донесен е и Правилник за Изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи, во кој е усогласена работата на организациските единици кои вршат увид на сообраќајни незгоди со законските и подзаконските прописи, како и пропишување на образецот во истиот, со цел практична примена на образецот на Записник за извршен увид на место на сообраќајна незгода;

- ◆ Во потпрограмата **„Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“**:
 - за **„Зајакнување на оперативните капацитети, материјално-техничко опремување и модернизација во насока на зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на Граничната полиција“**, активноста **„Подготовка на инженерски работи и тендерска документација за изведба на градежни работи за Прифатен центар за странци“** е реализирана и во тек е постапка за избор на изведувач за градежни работи.

Во насока на **„Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“**, во Твининг проектот ИПА 2016-„Усогласување на националните системи со барањата на ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“, во мај, 2019г. одржан е почетен настан (kick-off meeting) на кој е претставен проектот пред надлежните национални субјекти и пошироката јавност, а во јули, 2019г. реализирана е првата студиска посета во Словачка, на која претставниците од различни служби во МВР и НКЦГУ се запознаа со граничното работење во МВР на Словачка. Исто така, во рамки на проектот, се реализираа следниве активности:

 - одржани се состаноци за хармонизација на националното со европското законодавство, како и за структурата на интегрираното гранично управување, во рамки на процесот за присоединување кон Шенген зоната;
 - одржана интерактивна работилница на која учествувале осум претставници од Националниот координативен центар за гранично управување (НКЦГУ) и Гранична полиција, со цел подготовка на препораки за идниот процес на изработка на Нацрт-Стратегијата за ЕИГУ и дефинирање на нејзиниот опсег и поврзаност со други стратешки документи;
 - одржана е интерактивна работилница, со учество на 15 претставници од гранична полиција, регионалните центри за гранични работи и Оддел за криминалистичко-разузнавачка анализа, со цел надградување на аналитичкиот извештај, процедурите и техниките за анализа на ризик со акцент на интерсекторската соработка и размена на информации;
 - одржани се две работилници, од кои едната е во насока на подготовка на Нацрт-анализа на недостатоци со препораки за развивање на Методологија и систем за воспоставување на веродостојна евиденција за откривање, истрага и кривичен прогон на прекуграничен криминал, додека другата е за утврдување факти за актуелната состојба и практични можности на

земјата-корисник за пребарување и користење податоци од националните бази во однос на процедурите за гранична контрола;

- реализирани се теренски посети со експерти од земјите членки, на организациски единици во Гранична полиција на регионално и локално ниво, заради согледување на моменталната состојба на човечки ресурси;

- реализирани се обуки на теми: „Откривање на злоупотреба на фалсификувани документи“ и „Спроведување на интервју со илегални мигранти“ на кои учествувале по 12 полициски службеници.

➤ Во рамки на стратешката програма **„УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР„** :

◆ Во потпрограмата **„Воведување систем за управување со документи“ (DMS)**, инсталирана е опремата за воведување на системот за управување со документи (DMS), а во тек е операционализација на овој систем.

◆ Во потпрограмата **„Управување со човечки ресурси“**:

• за активноста *„Зажакнување на институционалните механизми и градење на капацитети за вклучување на родовата перспектива во креирањето на политики и програми и соодветни буџети„*, изготвен е тригодишен извештај (за 2016, 2017 и 2018 година) за родово одговорно буџетирање, во кој е наведен преглед на процесот, постигнатите резултати и прогресот на програмата од аспект на еднакви можности на мажите и жените. Во рамки на интерресорска работна група за изработка на „Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство“, активно учествуваа претставници од МВР. Изготвена е конечна верзија на „Нацрт-Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство,“ и истиот е ставен на страната на ЕНЕР. Од страна на МВР за наведениот закон дадени се забелешки;

• за *„Применување на рамноправна родова застапеност“*, креиран е нов посебен дел на веб - страната на МВР со наслов „Родова еднаквост“, а изготвен е и „Прашалник за утврдување на знаењето на полициските службеници за превенција и спречување на семејно насилство“. Воедно, реализирани се две работилници за подигање на свеста на полициските службеници од СВР Битола, СВР Струмица и СВР Охрид за родово базираното насилство, како и нивно запознавање со Законот за превенција, заштита и спречување на семејно насилство. Спроведена е обука за обучувачи по „Модул за обука на професионалци за родово сензитивно обезбедување на услуги на жртвите“, на која присуствувале 13 полициски службеници од СВР Скопје. Во насока на децентрализирање на наведената обука, од страна на обучените обучувачи спроведени се обуки за 969 полициски службеници (од СВР Скопје, Куманово, Битола, Струмица, Штип, Охрид и РЦ за ГР Исток). Исто така, со поддршка на ОБСЕ спроведени се четири работилници на тема: „Подобрување на полициската родова чувствителност за

насилството врз жените и одговор на семејно насилство“, на кои присуствувале 80 полициски службеници.

- во делот на **„Управно надзорни работи“**, отпочнато е со реализација на проектите: „Печатење на информативни брошури за баратели на право на азил на повеќе јазици“ и „Печатење на постери за баратели на право на азил, при што испечатени се брошурата и постерите во соработка со УНХЦР и истите се поставени на видни места на граничните премини, во полициските станици од општа надлежност, на аеродромите, Прифатни Центри и други места каде можат да се појават барателите на право на азил.

Родовата застапеност во министерството во 2019 година процентуално изнесува 80,49% мажи и 19,51% жени, од кои:

- униформирани: мажи 50,90%, жени 7,01%;
- неуниформирани ПС: мажи 17,82%, жени 4,28%;
- ОСЛ: мажи 7,00%, жени 7,13%.

Согласно **„Принцип на правична застапеност“**, во текот на 2019 година, состојбата е следна: Македонци-75,89%, Албанци-20,10%, Срби-1,46%, Турци-1,12%, Роми-0,63%, Власи-0,21%.

♦ Во рамки на потпрограмата **„Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“**, во рамки на активноста **„План за спроведување на програмата за јакнење на интегритет на полициските службеници“**, во јануари 2019 година, реализана е обука за анализа на ризик од корупција на работни места, а заради изработка е анализата на ризик од корупција за секое работно место во министерството, обезбедени се потребните податоци.

♦ Во потпрограмата **„Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“**, реализирани се следниве активности:

- во рамки на проектот **„Воспоставување на Центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата“**, финансиран со средства од Програмата за претпристапна помош на ЕУ (ИПА) за 2013г., завршни се градежните работи и изграден е Центарот во Прилеп, со кој се обезбедува функционирање на витални информациски системи во случај на природни или катастрофи предивикани од човечки фактор;
- проектот **„Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски централи во VoIP“**, е реализиран, односно инсталирана е потребната опрема во СВР Охрид, СВР Куманово, СВР Тетово, Гранична полиција во МРТ и Комплекс ЕБР „Ѓорче Петров“.

Проектите „Оптичка мрежа“ и „Уреди за климатизација на систем сали“ се во фаза на јавна набавка, а проектот „Изградба на безбедна ИНТРАНЕТ мрежа“, ќе се редефинира во 2020 година.

◆ За потпрограмата „Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации“, постигнати се следниве резултати:

- За „Исполнување на партнерската цел Г1107 (согласно ПАРП проценката и Обука за учество во мировни мисии)“ изработена е дата - базата од полициски службеници - учесници во мировни мисии. Исто така, во таа насока одржани се координативни состаноци со Министерството за одбрана/Генерал Штаб на Армијата на Република Северна Македонија за развивање на концепт за обука на лицата кои ќе се упатуваат на извршување на задачи во мировни мисии, а започнати се и активности за изработка на Наставна програма за спроведување на обука на припадниците на МВР кои ќе учествуваат во мировни мисии;
- Во рамки на „Обуката за меѓународен кризен менаџмент“, од меѓународната вежба „Joint reaction“ (со која се предвидени се повеќе циклуси на планирано-координативни обуки, а завршната ќе се одржи до крајот на годината во РАлбанија), во февруари 2019 година, одржана е координативна обука од меѓународен кризен менаџмент. Исто така, одржана е и работилницата “СМЕР” во организација на Министерството за одбрана (во мај 2019 година), на која учествуваа тројца претставници од МВР;
- За „Имплементација на активностите поврзани со Програмата за продолжување на реформите” од страна на Работната група за реализација на активности поврзани со правни прашања од областа на МВР за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО, преземени се активности за прифаќање на четири Статусни договори кои треба да се ратификуваат од страна на Република Северна Македонија, а со цел исполнување на обврските поврзани со интеграцијата на Република Северна Македонија во НАТО. Во делот за материјално-техничкото доопремување и надградбата на постојните мерки за физичка безбедност, во тек е постапка за набавка на опрема за видео надзор, контрола на пристап и системот за детекција на натрапници, согласно НАТО стандардите. Во таа насока, изготвена е евиденција за припадници на МВР/БЈБ кои согласно работните позиции и надлежностите ќе имаат пристап до НАТО документи;
- Во делот „Безбедност на класифицирани информации“, за активността „Изготвување на Оперативни процедури за безбедност на системите“, изработени се Предлог-текстови за документација за акредитација на Регистарот за странски класифицирани информации во МВР до степен на класифицирани информации „Строго Доверливо“ и истите се проследени на ревизија до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА

- Во рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“:
- во потпрограмата „Вклучување и комуникација со заедницата“:
 - формирана е работна група за изработка на *анализа за потребите и можностите на промени во постојната организациска поставеност на превенција*.
 - во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“:
 - изработен е *Меморандум за соработка со Министерството за труд и социјална политика*, а во фаза на одобрување е и *Анекс на Меморандум за соработка со Царинска Управа*;
 - изработена е *Програма за обука за водење на финансиски истраги*, (која е дел од проектот „Зајакнување на капацитетите за водење на финансиски истраги во земјите од Западен Балкан, на UNODC и CEPOL“), а се врши ревизија на постојниот СОП за спроведување финансиски истражувања;
 - континуирана *соработка на Единицата за корупција со надлежните институции во борба со корупција од среден и висок профил (Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Државна комисија за спречување на корупција)*, а полициски службеници учествуваа на дводневна online работилница на UNODC-E4J-OSCE за организиран криминал, конфискација социјална/општествена реупотреба на конфискуваните средства со фокус на земјите од ЈИЕ;
 - одобрен е документ во кој се дефинирани *индикатори за идентификација на можни носители на терористички активности и нивно следење*, како и *индикатори за идентификација на можни цели на напад*;
 - во рамки на проектот за поврзување на националната база за потраги по лица и возила со базите на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила, во тек се активности за изготвување корисничко Упатство;
 - изработена *проектна идеја на Информатичко решение за автоматско креирање на Приоритетната листа на криминални групи (КРИМ – НЕТ)*;
 - во тек е изработка на Нацрт-верзија на СОП за користење на отворени извори (од проектот „Зајакнување на капацитетите во спречувањето на насилниот екстремизам и борба против тероризам“- ИПА 2016).

- во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“:

- реновира се простории во ПС ОН Крива Паланка, ПС Гевгелија, ПС Бит Пазар, РЦ за ГР-Југ Кавадарци, Аеродромска база-Петровец, а во завршна фаза е и реновирањето на објект на ОВР Кавадарци;
- формирани и ставени во функција *Оперативните комуникациски центри во СВР Охрид и СВР Струмица*. Со овие активности се заврши проектот за формирање на Оперативни комуникациски центри во сите Сектори за внатрешни работи;
- набавени се 148 комплети на боди камери за потребите на Секторите за внатрешни работи на Тетово (46), Куманово (40) и Охрид (62), како дел од проектот „Видео надзор на место за контрола на возила и возачи“, кој МВР го реализира во соработка со ИЦИТАП. Извршено е инсталирање на софтверската опрема, како и реализирана е обука на старешинскиот кадар, кои пак како обучувачи спроведоа каскадни обуки со полициските службеници во нивните организациски единици со што е ставен во функција Мобилниот систем за снимање со камери-МССК на подрачјето на СВР Тетово (ПС за БПС Тетово и ПО за БПС Гостивар), СВР Куманово (ПС за БПС Куманово и СВР Охрид (ПС за БПС Охрид);
- набавени се 850 рачни батериски лампи и 250 светлечки стоп палки и ставени во употреба во службите за сообраќајни работи.

- во потпрограмата „Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника“:

- продолжија активностите за изградба на наменскиот објект на Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења, во рамки на проектот „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења“;
- согласно барањата на меѓународниот стандард ISO 17025, спроведено е преиспитување на документите и се изработени нови верзии од истите. Во јули 2020 година по електронски пат (online) спроведен е редовен годишен надзор од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, за реакредитација на ОКТИВ;
- во Лабораторијата за микро траги започната е имплементација на меѓународниот стандард ISO 17025;
- се преземаат активности за согледување на фактиката состојба во подрачните служби на криминалистичка техника, во делот на *реконструкција и реновирање на просторните капацитети, материјално-техничко опремување и стручно усовршување на персоналот*;
- во рамки на ЕУ Проект Р-57, донирана е опрема (возило, инструменти, оддела), која ќе биде користена за обука на

вработените од ОКТИВ, за ХБРН инциденти.

- во потпрограмата **„Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции:**

- континуирана соработка со Frontex–ЕВССГА“ (Европска агенција за гранична и крајбрежна полиција), во делот на анализата на ризик и размена на информации и податоци (учество на состаноци, конференции и обуки).

Реализирани две заеднички оперативни активности во соработка со Frontex:

-ЈО Coordination Points 20 – Air во рамки на која странски униформирани полициски службеници се распоредени на меѓународниот аеродром Скопје и

-ЈАД Danube 5, во рамки на која полициски службеници од повеќе земји реализираа активности за спрчување на прекуграничен криминал и миграција;

- Заедничките контакт центри за полициска соработка со Р.Албанија, Р.Бугарија, Р.Србија и Косово функционираат нормално;
- спроведена тендерска постапка и избрана е фирма изведувач која ќе го гради новиот Прифатен Центар за странци (активности од проектот „Воспоставување на нов Прифатен Центар за странци“);
- во Твининг проектот ИПА 2016 „Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“ се реализираа следните активности:

- во соработка со странските експерти изработени се работни верзии на Шенгенски акциски план и на Европска стратегија за интегрирано гранично управување;

- изработена анализа за неопходниот персонал за гранична контрола, потребни вештини на вработените и Предлог-категоризација за Единиците за гранична полиција и Предлог за промена на бројот на патролни одделенија, како и за реорганизација на Единицата за полициски кучиња на регионално ниво;

- во соработка со странски експерти изработен е Нацрт-Каталог на кривични дела поврзани со прекуграничен криминал;

- претставници од МВР и странски експерти за потребите на Центрите за полициска и царинска соработка, на работилница договориле и финализирале Нацрт – насоки за националната и меѓународната соработка во областа на откривање, истрага и гонење на прекуграничен криминал.

- во потпрограмата **„Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби“:**

- започната е постапка за набавка на возила за потребите на Единиците во состав на ОСПО (теренски и патнички возила);
- извршено е реновирање на постоечките објекти во полицискиот центар „Г.Петров“.

- завршено е поставување на системи за соларно греење на вода во рамки на полициската база „Г.Петров“ и во касарната „Илинден“ за потребите на ЕБР и ЕСЗ. Изградено и пуштено е во употреба стрелиште во касарната „Илинден“.
- Во рамки на стратешката програма **„УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“**:
 - во потпрограмата **„Воведување систем за управување со документи (DMS)“**:
 - финализирана е Платформата за системот за управување со документи во стручните служби во Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, а исто така спроведена е и обука за користење на платформата на DMS.
 - во потпрограмата **„Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“**:
 - подготвени материјали за темите комуникација и превенција кои ќе бидат опфатени во *Програмата за основна обука на полицаец*;
 - утврдена е оптимална годишна квота на кандидати за основна обука за полицаец за следните пет години;
 - во завршна фаза е финалниот текст на Стратегијата за обука и развој на вработените во МВР за 2021-2023 година, за која се очекува да се одржи стручна дебата, при што ќе следи усвојување на Стратегијата од страна на Министерот за внатрешни работи;
 - формиран работен тим за акредитација на *Центарот за обука*, кој ги проучува сите законски и подзаконски акти кои се однесуваат на образованието на возрасните во Република Северна Македонија, (активностите се реализираат со финансиска помош од Мисијата на ОБСЕ во Скопје);
 - изработен е *Нацрт – Правилник за работа на Советот за обучувачи во Центарот за Обука*;
 - изработен е *План за потребите за реновирање и тековно одржување на објектите на Центарот*, како и физибилити студија за реновирање на Центарот;
 - во потпрограмата **„Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“**:
 - во Одделението за управни работи – Скопје ставен е во функција *Инфо-шалтер* за потребите на граѓаните.
 - во потпрограмата **„Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“**:
 - во рамки на проектот *„Воспоставување на ИКТ Центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа“*:
 - извршена е системска инсталација и конфигурација на набавената опрема за ИКТ Центарот;
 - одржани се континуирани обуки за користење на системски инсталираната *опрема*;
 - во завршна фаза е документот за дизајн на системите и започнат развој на апликативни информатички решенија за

- полициското работење;
- изготвен е *План за миграција, репликација на податоци на испорака на апликативни решенија*;
 - завршено е *тестирање на примарниот информациски систем на МВР* и поднесено е барање за примарно прифаќање од страна на изведувачот;
- во рамки на проектот „*Уреди за климатизација на систем сали*“ набавени се новите индустриски клима уреди и истите се инсталирани;
 - за проектот „*Мрежна инфраструктура за ИТ телефонија и миграција на телефонски централи во VoIP*“, во тек се активности за испорака на потребната опрема.
- во потпрограмата „**Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации**“:
- претставници од МВР учествуваа на билатерални консултации со претставници на НАТО (Директорат за одбранбено и безбедно планирање);
 - завршена надградба на материјално-техничките средства и опрема за физичка безбедност на класифицирани информации во Регистарот за безбедност на класифицирани информации на МВР.
- во потпрограмата „**Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма**“:
- изработена е работната верзија на *Планот за спроведување на програмата за јакнење на интегритетот на полициските службеници*, кој содржи анализа на ризик на работните места вклучувајќи ги и новоформираните организациски единици;
 - донесен е *Етички кодекс за однесување на вработените во МВР*.

1.11. ПРОГРАМИ

Стратешкиот план на МВР за 2021-2023 година содржи 2 програми, кои имаат континуитет од минатата година. Програмите се разработени во 13 потпрограми, во кои се опфатени проекти, мерки и активности, произлезени од мисијата МВР.

Стратешкиот план ги содржи следниве програми:

1.11.1 „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ - со 6 потпрограми:

1.11.1.1. потпрограма „Вклучување и комуникација со заедницата“

1.11.1.2. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“

1.11.1.3. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“

1.11.1.4. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника“

1.11.1.5. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции“

1.11.1.6. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби“

1.11.2 „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“ - со 7 потпрограми:

1.11.2.1. потпрограма: „Воведување систем за управување со документи (DMS)“

1.11.2.2. потпрограма: „Управување со човечки ресурси“

1.11.2.3. потпрограма: „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР„

1.11.2.4. потпрограма: „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни„

1.11.2.5. потпрограма: „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“

1.11.2.6. потпрограма: „Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации“

1.11.2.7. потпрограма: „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“

1.11.1. ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“

План за спроведување Програма

А: Оправданост и дизајн на Програмата

1. Образложение: Програмата „Развој на полицијата“ произлегува од **Стратешкиот приоритет** на Владата на Република Северна Македонија **“Владење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“**, односно **приоритетните цели:** „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Спечување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил“ и „Унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство“

2. НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“ 24.1 „Легална и илегална миграција“ 24.2. „Азил“ 24.4, „Шенген и надворешни граници“ 24.6 „Борба против организиран криминал“ и „Борба трговија против луѓе“ 24.8 „Соработка во областа за борба против трговија со дрога“ и 24.10, „Заштита на еврото од фалсификување“

3. Стратешки приоритети и цели на МВР:

Програмата е во функција на **стартешките приоритети** „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Спечување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил.“

Воедно, програмата е во функција на остварување на **приоритетните цели:**

- модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;
- реконструкција на простории на задржување лица;
- изградба на нов Прифатен Центар;
- изградба на нов објект за Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења;
- користење современи истражни методи за справување со организираниот и сериозниот криминал и корупцијата;
- материјално-техничко опремување на Одделот за специјални полициски операции;

- <i>Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022;</i>	
Цел на Програмата: Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ	
Показатели за успех на Програмата: - јакнење на капацитетите (организациски и персонални) во делот на превентивното работење и комуникацијата со заедницата; примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалност и нужност; - стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата; - намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите со посебен акцент намалување на жртвите во сообраќајот; - број на откриени к.д. криумчарење мигранти, прекршоци, илегални преминувања, злоупотреби на безвизниот режим, зголемен обем на превентивни и репресивни активности.	
Програмата е: <input checked="" type="checkbox"/> Хоризонтална <input type="checkbox"/> Вертикална	
Потпрограми (компоненти) од Програмата:	
Потпрограма 1: Вклучување и комуникација со заедницата	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • изработена и усвоена анализа од врвното раководство за промена на организациската поственост на превенцијата • зголемени финансиски средства за локални иницијативи во делот на превенција; • потпишани меморандуми за соработка во определени превентивни мерки на локално ниво
Потпрограма 2: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • Институционално уредена интерагенциска и меѓународна соработка изразена преку зголемен број на интерагенциски и меѓународни истраги; • унапредена информатичка технологија и користење податоци од електронски бази на национално ниво во насока на зголемена откривачка активност; • едуцирани граѓани за препознавање на заканите од тероризам и обучени полициски службеници за важноста на превенирање од можни терористички напади

<p>Потпрограма 3: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • модернизирани капацитети и стандардизирани простории за задржување на лица и работа со деца-жртви; • формирање и функционалност на оперативните комуникациски центри; • модернизација на капацитетите за контрола на возила и возачи и увид при сообраќајни незгоди.
<p>Потпрограма 4: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • модернизирани форензички капацитети; • примена на софистицирани методи во областа на криминалистичко технички увиди, испитувања и вештачења; • стандардизација на постапките за работа при истраги на место на настан и при спроведување лабораториски анализи, како и хармонизација со ЕУ регулативите; • подобрување на стручноста на КТ работници од областа на увиди при ХБРН инциденти
<p>Потпрограма 5: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подобрена ефикасност и ефективност и зголемен меѓународен углед; • намален број на илегални преминувања, криумчарење мигранти и трговија со луѓе; • зајакнати капацитети за пресретнување и реакција; • модернизирани капацитети и софистицирана опрема за гранични проверки и надзор.
<p>Потпрограма 6: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • унапредена стручност и обученост на припадниците на специјализираните полициски служби; • обновен возен парк и современа материјално-техничка опрема за урбана и рурална средина; • ефективност и ефикасност во реализација на специјализирани полициски операции.

Б: План за спроведување на програмата

**1.11.1.1 Потпрограма - „Вклучување и комуникација со заедницата“
План за спроведување**

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Стратегија за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022	ЕСПСКК, ОУП, ОЕ за превенција-СВР, при БЈБ, ООЈСП		2020	2022	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Вкупно активности во I година:						1				
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 1:						1				

1.1.1.2 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“ План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Развивање на капацитетите за водење на криминалистички истражувања - Обезбедување пристап до бази на податоци на институции надвор од МВР (АКН, УЈП и др.)	ОКП, ОСОСК	АКН, УЈП, УФР, ЦУ	2020	2021						
Зајакнување на капацитетите за водење на финансиски истраги	ОКП, ОСОСК, СВР	ЈО,УФР, УФП, ЦУ	2021	2023						
Јакнење на капацитетите за справување со корупција од среден и висок профил и поврзаност со кривични дела од организиран криминал	ОСОСК, ОКП		2020	2022						
Зајакнување на капацитетите на НКЦ за сузбивање на организиран и сериозен криминал - Развој на софтверско решение за складирање и обработка на податоци во НКЦ и развој на ИТ инфраструктурата	НКЦСОСК	ОИТ	2021	2022						
Зголемување на капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните бази на податоци - проект за поврзување на националната база за потраги по лица и возила со базите на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила	СМПС	ОЕУМС	2021	2022						

<p>Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика - Воспоставување на Триаж системот за одземена компјутерска опрема или носачи на дигитални докази</p>	СККДФ	ОКП, СВР	2021	2022						
<p>Поврзување на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика со ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата, преку која вработените во овој сектор ќе можат да ја користат базата на ИНТЕРПОЛ за сексуална експлоатација на деца (INTERPOL Child Sexual Exploitation - ICSE), како и др. алатки на ИНТЕРПОЛ наменети за сузбивање на компјутерскиот криминал</p>	СККДФ, СМПС		2020	2021						
<p>Зајакнување на капацитетите на криминалистичко разузнавачката анализа - Креирање на информатичко решение за евидентирање и рангирање на криминални групи - Имплементација на база на податоци за собирање на информации од граѓани</p>	ОКРА, ОИТ		2022	2023						
Вкупно активности во I година:					6					
Вкупно активности во II година:					2					
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 1:					8					

1.11.1.3 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата “ План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Јакнење на капацитетите на СВР-та и ПС од општа и посебна надлежност - Изградба и реконструкција на ПС	ОУП, ООЗР	ОФП, ОУП, СВР Скопје	2021	2023				83.000.000 ден.		
Постигнување на стандардите утврдени со Правилникот за просториите за задржување на лица во ПС -Реконструкција на простории за задржување во ПС	ОУП, ООЗР	ОФП, ОУП, СВР	2021	2023						
Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата -Зајакнување на материјално-техничките капацитети на службите кои вршат контрола и регулирање на сообраќајот	ОУП-ССР, СВР	ОФП	2021	2023						
Вкупно активности во I година:					3					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 3:					3					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.1.4 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
<p>Проект „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења“ <i>Јакнење на форензичките капацитети</i> - изградба на наменски објект за ОКТИВ заради подобрување на капацитетите за криминалистичко-технички испитувања и вештачења; - материјално-техничко опремување со биро-лабораториска опрема за потребите на лабораториите во новиот објект; - трансфер на опрема на ОКТИВ од стариот во новиот објект</p>	ОЕУМС	ОКТИВ	2020	2022				3,1 милион евра странска донација и 98 милиони денари буџетски средства		
<p><i>Акредитација</i> - Одржување на системот на квалитет, согласно стандардот ISO 17025; - Унапредување на системот за квалитет, согласно стандардот ISO 17025</p>	ОКТИВ, ОФП	БЈБ, Институт за акредитација	2020	2022						
<p><i>Стандардизација на активностите на поддрачните организациски единици на криминалистичка техника</i> - реконструкција и реновирање на просторните капацитети; - материјално-техничко опремување; - стручно усовршување на персоналот</p>	ОКТИВ		2021	2023				117,6 милиони денари буџетски средства		

Зајакнување на форензичките капацитети за истрага на место на настан при ХБРН (хемиско, биолошко, радиоактивни и нуклеарни) инциденти - спроведување на обука за ХБРН инциденти, чија главна задача е вршење на увид на место на настан	ОКТИВ, ООЗР, ЦО	2021	2022							
Вкупно активности во I година:				2						
Вкупно активности во II година:				2						
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 4:				4						

1.11.1.5 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција “										
План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/ година)	Крај (месец/ година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Унапредување на прекуграничната полициска соработка - соработка и координација со ЕУ агенции и проширување на полициската соработка преку ЗКЦ;	ОГРМ	СМПС	2021	2023	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Зајакнување на оперативните капацитети, материјално –техничкото опремување и модернизација во насока на зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на граничната полиција -изградба на нов Прифатен центар за странци	ОГРМ	ОФП НКЦИГУ, ОЕУМС, ООЗР	2021	2023				1.800.000 евра, средства на ИПА фондови		

Активности в.в. Твининг проектот ИПА 2016„Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување,,	ООЗР ОГРМ	ОФП НКЦИГУ, ОЕУМС	2020	2021				1000.000 евра, средства на ИПА фондови	
Вкупно активности во I година:					3				
Вкупно активности во II година:									
Вкупно активности во III година:									
Вкупно за потпрограма 5:					3				

1.11.1.6 Потпрограма - „ Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби “										
План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/ година)	Крај (месец/ година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Зајакнување на капацитетите на Одделот за обезбедување и заштита на одредени личности и објекти -воспоставување интегриран видео мониторинг систем поврзан со ЦУ и контрола на сообраќајот и видео мониторинг системите за објектите кои МВР ги обезбедува; -набавка на возила за ескортно обезбедување, специјални (блиндирани) патнички и теренски моторни возила и моторцикли	ОЗОЛО ООЗР	ОФП	2022	2023						
Зајакнување на капацитетите на Одделот за специјални полициски операции - набавка на возила за специјални и посебни намени со конкретна спецификација согласно намената, потребите и задачите;	ОСПО ООЗР	ОФП, ЕБР, ЕСЗ, ЕОП	2021	2023						

- реконструкција и реновирање на објекти кои ги користат организациските единици во состав на ОСПО										
Зајакнување на капацитетите на Одделот за воздухопловни единици -инфраструктурни активности за зголемување на висината на постојниот хангар или негова замена за сместување на најмалку два хеликоптери од типот МИ; -обнова на флотата на хеликоптерите во Хеликоптерската единица за полициски намени, врз база старо за ново	ОВЕ, ООЗР	ОФП, ОВЕ	2022	2023						
Зајакнување на капацитетите на Аеродромска полициска база - Унапредување на безбедноста на АП База: - изработка и реализација на проект за поставување на видео надзор и мониторинг систем во базата; -санирање на жичаната ограда/ поставување нова ограда согласно стандардите за физичко оградување за воздухопловни пристаништа	АПБ, ООЗР	ОФП	2022	2023						
Зајакнување на капацитетите на Единицата за службени кучиња - иницијатива за носење Одлука на стратешко ниво за превземање на ЦОДК при АРМ и преоѓање во рамките на МВР (боксови)	ЕСК, ООЗР	ОФП	2022	2023						
Вкупно активности во I година:						1				
Вкупно активности во II година:						4				
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма б:						5				

1.11.2 ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“

План за спроведување Програма

А: Оправданост и дизајн на Програмата

1. Образложение: Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“, произлегува од Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија „Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија“ и „Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“, односно **приоритетните цели:** „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија“, „Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите“, „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“ и „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“

2.НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“

3. Стратешки приоритет и цели на МВР:

Програмата е во функција на **стартешките приоритети** „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија“, „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите,“ „Воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност,“ „Надградба на телекомуникацискиот и информатичкиот систем на МВР“.

Воедно, програмата е во функција на остварување на **приоритетните цели:**

- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за развој на Центарот за обука 2020-2022;
- Изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023;
- Спроведување на Планот за јакнење на интегритетот на полициските службеници;
- Опременување на Центарот за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа;
- Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
- Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
- Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност.

Цел на Програмата:

Современа, законита и стручна институција насочена кон развој на европските демократски вредности и владеење на правото

Показатели за успех на Програмата:	
<ul style="list-style-type: none"> - унифициран и брз проток на информации во МВР; - надоградување на системот за регрутирање, селекција, унапредување и развој во кариерата на вработените во МВР; - зајакнати капацитети на Центарот за обука; - подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР; - повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР обезбедена квалитетна ИКТ инфраструктура и користени нови технологии и мерки за информатичка безбедност; - исполнување на парнерската цел Г1107(согласно ПАРП проценката и обуката за учество во мировни мисии); - професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата; 	
Програмата е: <input checked="" type="checkbox"/> Хоризонтална <input type="checkbox"/> Вертикална	
Потпрограми (компоненти) од Програмата:	
Потпрограма 1: Воведување систем за управување со документи (DMS)	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • овозможен брз проток на информации и документи во организациски единици во состав на МВР; • единственост и унифицираност на податоците.
Потпрограма 2: Управување со човечки ресурси	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • комплетно разработен модел на кариерно унапредување во МВР според Мерит системот; • усвоен модел на вентинг со дефинирани компоненти и постапка на проверка на подобноста; • усвоен концепт на регрутна стратегија во обезбедување на ЧР во МВР; • подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните.
Потпрограма 3: Унапредување на системот за обука	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • подобрен систем за обука; • изработена Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023 година; • подобрени и унапредени капацитети и услуги на Центарот за обука
Потпрограма 4: Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните и останатите засегнати страни; • олеснет пристапот до документите од интерес за граѓаните; • воведен регистар за возила; • воведено софтверско решение за следење на оружјето

<p>Потпрограма 5: Надградба на телекомуникациски и информатички систем во во МВР</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зголемување на квалитетот и брзината на мрежата; • повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР; • обезбедување на интероперабилност на новите апликации.
<p>Потпрограма 6: Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обучени и испратени припадници на МВР во мировни мисии; • имплементација на активностите поврзани со функционална интероперабилност и подготовка за идните НАТО цели и способности; • надградени безбедносни мерки на Регистерот за странски КИ во МВР
<p>Потпрограма 7: Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обезбедување на професионална служба и почитување на основните човекови права; • професионална и континуирана едукација за борба против корупција

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.1 Потпрограма- „Воведување систем за управување со документи “(DMS)

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год. странска донација	II год.	III год.
<p>Проект: „Документ менаџмент систем“: - прилагодување на софтверите кон барањата на корисникот; - обука на корисниците на системот</p>	<p>БЈБ-МВР</p>	<p>ОЕ во МВР,БЈБ, ДБК Надворешна фирма Интек систем</p>	<p>2020</p>	<p>2022</p>						
Вкупно активности во I година:										
Вкупно активности во II година:						1				
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 1:						1				

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.2 Потпрограма- „Управување со човечки ресурси“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Стратегија за управување со човечки ресурси 2020-2022	ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР		2020	2022	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Вкупно активности во I година:						1				
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 2:						1				

План за спроведување на програмата

1.11.2.3 Потпрограма - „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Стратегијата на Центарот за обука на МВР 2020-2022	ЦО		2021	2022	I год.	II год.	III год.	I год. странска донација	II год.	III год.
Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023	ЦО, работна група за Стратегијата		2021	2023						
Вкупно активности во I година:					2					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										

Вкупно за потпрограма 3:	2					
--------------------------	---	--	--	--	--	--

Б: План за спроведување на програмата										
1.11.2.4 Потпрограма - „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“										
План за спроведување										
Активност	Одговорн и	Консулти рани	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/ година)	Крај (месец/ година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Подобрување на соработката со повеќе институции за размена на податоци преку воведување на регистар на возила	ОГР, ОИТ, ООЗР	МИОА и други Министерства и државни институции	2021	2023						
Сервисна ориентација на Секторот за оружје, експлозивни и опасни материи – МВР, агенции за обезбедување и детективска дејност кон правните лица кои вршат соодветни дејности	ОГР, ОИТ		2021	2023				стран. донации UNDP	стран. донации UNDP	
Проект: „Олеснување на пристапот до документи“	ОГР	ООЗР, ОФП ОПРСПУЧР, ОИТ	2021	2023				сопствени средства	сопствени средства	
Проект: „Лична карта во вашиот дом“	ОГР	ООЗР, ОФП ОПРСПУЧР, ОИТ	2021	2023				сопствени средства	сопствени средства	
Инфо-шалтери во 8-те Отсеци за управни работи	ОГР, ОПРСУЧР	ООЗР, ОПРСПУЧР, БЈБ	2021	2022	7			сопствени средства	сопствени средства	
Работни средби со полициските службеници од Регионалните центри за гранично работење, како и на Полициските службеници од ПС од општа надлежност, како лица од прв контакт со баратели на право на азил, во насока на укажување како	ОГР, Сектор за азил	МВР, БЈБ	2021	2022				сопствени средства	сопствени средства	

да се профилира барател на право на азил и постапување со барател на право на азил“										
Вкупно активности во I година:					6					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 4:					6					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.5 Потпрограма - „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
ИПА Проект: „Воспоставување на ИКТ Центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа“	ОЕУМС, ОИТ	БЈБ, ОКРА, СБКИ	2021	2021						
Следење на работата на системите во гарантниот рок	ОИТ		2021	2021	30			ИПА средства		
Финално прифаќање на сите испораки од проектот	ОИТ		2021	2021						
Проект: „Подобрување на компјутерската инфраструктура на МВР“	ОИТ	ООЗР	2021	2021	15	15		63700000		
Набавување на периферна компјутерска опрема	ООЗР		2021	2021				48000000		
Инсталација на опремата	ОИТ		2021	2022	10	10				
Набавка на возило за дистрибуција на инсталираната опрема	ООЗР		2021	2021				700000		
Ревизија на лиценци за системски и развоен софтвер	ОИТ	ООЗР	2021	2023	5	5				
Склучување договори за ревидирани	ООЗР	ОИТ	2022	2023				15000000		

лиценци										
Инсталација на нови лиценци	ОИТ		2023	2023	5	5				
Проект: „Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски центри во VoIP“	ОИТ		2021	2022	10	10		93000000		
-Инсталација на опремата										
- Технички прием на опремата	ОИТ		2021	2022	5	5				
Проект: „Изградба на безбедна ИНТРАНЕТ мрежа“	ОИТ		2021	2023						
Подготовка на техничко решение	ОИТ, ООЈСП, Консултант		2021	2022	19					
Спроведување на постапка за набавка	ОИТ, ООЗР		2021	2022		4		18450000		
Инсталација на опремата и техничка обука	ОИТ		2021	2023		15				
Проект: „Оптичка мрежа на МВР“										
Набавка на опрема за II фаза	ОИТ, ОФП, ООЗР		2021	2022	2			25000000		
Инсталација на опрема од II фаза	ОИТ		2021	2022	5					
Технички прием на опрема од II фаза	ОИТ		2021	2022	5					
Набавка на опрема за III фаза	ОИТ, ОФП, ООЗР,		2021	2022	2			средства од ИПА		
Инсталација на опрема од III фаза	ОИТ		2021	2022	22	22				
Технички прием на опрема од III фаза	ОИТ		2021	2022		22				
Вкупно активности во I година:					20					
Вкупно активности во II година:					1					
Вкупно активности во III година:					1					
Вкупно за потпрограма 5:					22					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.6 Потпрограма - „Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Временска рамка					
			Почеток (месец/година)	Почеток (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год	II год	III год	I год.	II год.	III год
Воспоставување на функционална интероперабилност со НАТО и подготовка за идните НАТО цели и способности -Имплементација и реализација на активностите кои произлегуваат од членството на Република Северна Македонија во НАТО	СБИ/ОБКИ и соработка со НАТО	МНР, МО-АРМ	2021	2023	2	2	2			
-Активности за реализација на Партнерската цел Г1107 од програмата на НАТО-Стабилизација и реконструкција (обука и учество на полициски службеници во мировни мисии)	СБИ/ОБКИ и соработка со НАТО	МНР, МО-МВР-ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР,	2021	2023	2	2	2	побарани со планирање на буџетот за 2021г . 150,000 евра.		
Анализа и усогласување на воспоставениот систем за заштита на личните податоци во МВР во корелација со одредбите од законот за заштита на личните податоци од 2020 г.	СБИ/Одделение за заштита на лични податоци	ОПРСПУЧР, ОИТиТК, ОГР, БЈБ-ОЗРУЧР	2021	2021	3			60.000 ден. побарани со планирање на буџетот за 2021г.		
Изработка и донесување на документација за управување со информациска безбедност во МВР	СБИ/Одд. за информациска безбедност	Работна група за активност (ОПРСПУЧР, ОИТ и ТК, БЈБ-ОЗРУЧР, ООЗР)	2021	2022	3	3				

Безбедност на класифицирани информации -Набавка на ТЕМПЕСТ стандардизирана опрема за потребите на регистарот за класифицирани информации	СБИ/ОБКИ и соработка со НАТО	ОИТ, ДБКИ,	2021	2023	4	4	4			
Дигитализација на размена на класифицирани информации од висок степен во МВР на РСМ* - не се одобрени средства за 2021 г., планирано да се поднесува барање за нови иницијативи за 2022 г.	СБИ	ОИТ и ТК, ДБКИ, БЈБ/ОКРА, ОСОСК, СВР, РЦ за ГР	2022	2024	9	9	9	Нема одобрено посебни финансиски средства за 2021	2022 г: 32.000.000,00	2023г: 55.000.000,00 2024г: 55.000.000,00
Развој и реализација на производ/систем за криптозаштита на национални класифицирани информации -Информација и заклучок на Влада за формирање меѓуресорска работна група и ангажирање на експерт во областа; -Анализа на барања, цели и анализа на пазар; -Изработка на техничка спецификација; -Спроведување на постапка за набавка; -Реализација и имплементација на криптографски производ.	СБИ/Одд. за криптозаштита координира меѓуресорска работна група од МВР/ОИТК и други надлежни државни органи	Влада на РСМ, надлежни државни органи, избран експерт и понудувач	2021	2023	5	5	5	Финансиски надомест за ангажман на експерт за криптографска безбедност /не се планирани средства во буџет на МВР за 2021	согласно анализа на пазар	согласно анализа на пазар
Вкупно активности во I година:					6					
Вкупно активности во II година:					1					
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма б:					7					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.7 Потпрограма - „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
План за интегритетот на вработените во министерството	ОВККИПС	ДЦАФ, сите ОЕ во МВР	2021	2023	I год. 3	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Вкупно активности во I година:					1					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 7:					1					

1.12 Влијанија врз човечките ресурси

Програма	Резиме на потреба од нови вработувања	Резиме на потреба од прераспределба на вработените	Резиме на потребите од обука
РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА			
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР			
Влијанието врз човечките ресурси се врши согласно потребите кои произлегуваат од стратешките програми.			

1.13. Принципи на правична застапеност

Очекувано влијание во I година	Очекувано влијание во II година	Очекувано влијание во III година
Почитување на принципот на правична застапеност на ниво на МВР врз основа на квалитет, стручност и компетентност.		

1.14. Принцип на еднакви можности на жените и мажите		
Очекувано влијание во I година	Очекувано влијание во II година	Очекувано влијание во III година
Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите во сите организациски единици во МВР.		

1.15. Развивање на заедничките функции		
Очекувано влијание во I година	Очекувано влијание во II година	Очекувано влијание во III година
Стратешко планирање/ подготвување на буџет		
Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет ќе презема активности за реализирање на Проектот за воведување единствен електронски систем/евиденција за следење и евалуација на стратегии и проекти на ниво на МВР (дефинирање на податоци кои ќе се внесуваат во електронската база, можности за пребарување, следење на степенот на реализација на стратегиите и проектите).	Изработка на Упатство за користење на електронскиот систем/евиденција за следење и евалуација на стратегии и проекти на ниво на МВР.	Организирање обука за корисниците на електронскиот систем/евиденција за следење и евалуација на стратегии и проекти на ниво на МВР, како и следење на степенот на имплементирање на електронскиот систем во организациските единици за потребите на министерството и БЈБ.
Извршување на Буџетот и управување со средства		
Одделот за финансиски прашања во рамки на своите надлежности, преку координирање на процесот на изготвување на Буџетот на МВР за 2021 година и повеќегодишни проекции, помага во остварување на утврдените стратешки приоритетни цели на Владата на РСМ преку буџетско финансирање на проекти и активности кои се содржат во Стратешкиот план на МВР. Распределбата на Буџетот на МВР за 2021 година ќе биде дефинирана во Годишниот план за јавни набавки за потребите на МВР	Распределбата на Буџетот на МВР за 2022 година ќе биде дефинирана во Годишниот план за јавни набавки за потребите на МВР за 2022 година.	Распределбата на Буџетот на МВР за 2023 година ќе биде дефинирана во Годишниот план за јавни набавки за потребите на МВР за 2023 година.

за 2021 година.		
Внатрешна ревизија		
Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2021 година ќе ги презема активностите кои се предвидени во Годишниот План на МВР за внатрешна ревизија за 2021 година.	Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2022 година ќе ги презема активностите кои ќе бидат предвидени во Годишниот план на МВР за внатрешна ревизија за 2022 година	Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2023 година ќе ги презема активностите кои ќе бидат предвидени во Годишниот план на МВР за внатрешна ревизија за 2023 година

1.16 РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ	ВИЛЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Во 2021 година за сите работни процеси во организациските единици во Министерството за внатрешни работи како висок ризик е идентификуван – пандемија од Ковид 19 , а за управување со ризикот се преземаат мерки и активности, согласно Процедурата за управување со ризици.			

1.17 РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Во 2021 година за сите работни процеси во организациските единици во Министерството за внатрешни работи како висок ризик е идентификуван – пандемија од Ковид 19 , а за управување со ризикот се преземаат мерки и активности, согласно Процедурата за управување со ризици.			

Бр. 16.2.1-20147/1
Скопје, 02.03.2021 година

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оливер Спасовски